



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧК

1830

2

Službeni vjesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
feh 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Пе

БЕЛГРАД

БРОЈ 44

ГОД. XLV

цената на овој број е 6.600 динари. – Аконтација на претплатата за 1989 година изнесува 192.500 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефонии: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

694.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1989 ДО 1993 ГОДИНА

Се прогласува Законот за Програмата за модернизација на системот за безбедност на воздушната пловидба за периодот од 1989 до 1993 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 25 јули 1989 година.

П бр. 1015
25 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1989 ДО 1993 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон се утврдува Програмата за модернизација на системот за безбедност на воздушната пловидба за периодот од 1989 до 1993 година (во натамошниот текст: Програмата), за чие извршување се обезбедени средства со сојузен закон.

Програмата од став 1 на овој член претставува составен дел на овој закон.

Член 2

Со Програмата се опфатени набавката и вградувањето на опрема, набавката на други основни средства, изградбата односно реконструкцијата на деловни и други објекти и вградувањето на соодветни инсталации, набавката на станови за потребите на оперативниот персонал на Сојузната управа за контрола на летањето и стручното усовршување на работниците што непосредно работат врз обезбедувањето на системот за безбедност на воздушната пловидба.

Критериуми за набавка и вградување на опрема, основни средства и инсталации од став 1 на овој член за потребите на Сојузната управа за контрола на летањето се особено: меѓународните обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во областа на контролата на летањето и метеоролошкото обезбедување на воздушната пловидба, сегашниот и планираниот обем на цивил-

ното и военото летање, безбедноста на летањето во различни метеоролошки услови, орографскиот склоп на земјиштето во реонот на аеродромите, одбранбените задачи на земјата, како и сегашниот степен на опременоста на аеродромите и воздушните патишта.

Член 3

Правата и должностите на инвеститор за извршување на Програмата ги вршат Сојузната управа за контрола на летањето, Сојузниот хидрометеоролошки завод и Сојузниот воздухопловен инспекторат, за делот од Програмата за кој се надлежни.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските врши надзор над остварувањето на правата и должностите на инвеститорите од став 1 на овој член.

Член 4

Сојузните органи на управата и сојузните организации од член 3 на овој закон му поднесуваат на Собранието на СФРЈ годишен извештај за извршувањето на Програмата и за потрошокот на средствата, секоја година, до 31 март тековната година за претходната година.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските е должен да му поднесе извештај на Собранието на СФРЈ за извршувањето на Програмата во целост.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

ПРОГРАМА

ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1989 ДО 1993 ГОДИНА

Програмата за модернизација на системот за безбедност на воздушната пловидба за периодот од 1989 до 1993 година (во натамошниот текст: Програмата) опфаќа:

- 1) за Сојузната управа за контрола на летањето:
 - а) набавка односно вградување на:
 - радарски средства;
 - средства за автоматска обработка на податоци;
 - земски радионавигациони и калибрациони средства;
 - средства за врски;
 - резервни делови за секундарни радар и линкови;
 - мерни средства и алат;
 - електроенергетски средства;
 - сигнални и помошни средства за контрола на летањето;
 - средства за потрага и спасување;
 - опрема за климатизација;
 - опрема за метеоролошко обезбедување на воздушната пловидба;
 - противпожарни средства;
 - печатарски и биротехнички средства;
 - специјални возила за интервенции (автороботилници, автодигалки и сл.);
 - инвентар за специјална намена (работни пултови за контролори на летањето, за воздухопловно-техничката служба, за службата за метеоролошко обезбедување на воздушната пловидба и др.);

б) изградба односно реконструкција на деловни објекти и вградување на соодветни инсталации во тие објекти (објекти за сместување на радионавигациони средства, радарско-сметачка техника, енергетски средства и др.);

в) набавка на станови за потребите на оперативниот персонал;

г) стручно усовршување на работниците што непосредно работат врз обезбедувањето на системот за безбедност на воздушната пловидба.

Вредноста на средствата од став 1 на оваа точка изнесува 94,98% од вкупниот износ на средствата предвидени за реализација на Програмата;

2) за Сојузниот хидрометеоролошки завод:

а) набавка односно вградување на:

– средства за пренос на информации и податоци;

– сметачка опрема;

б) изградба односно опремување на објекти за сместување на сметачка опрема;

в) стручно усовршување на работниците што непосредно работат врз обезбедувањето на системот за безбедност на воздушната пловидба.

Вредноста на средствата од став 1 на оваа точка изнесува 3,67% од вкупниот износ на средствата предвидени за реализација на Програмата;

3) за Сојузниот воздухопловен инспекторат:

а) набавка на опрема и резервни делови и нивно вградување заради инвестиционо одржување на авионот PI-PER PA 31T, со регистарска ознака YU-BMM;

б) набавка на авион за потребите на инспекцијата на земјоделската и спортската авијација;

в) набавка на:

– видео-опрема за репродукување на стручни филмови и видео-касети;

– опрема за исчитување на податоците од регистраторот на летот и регистраторот на говорот во пилотската кабина на воздухопловот;

– читач и печатач на микрофилмови;

– персонални компјутери;

– апарат за копирање;

– телефакс;

– картотечки ормани за класификација на техничката документација, по вид, намена и категорија на воздухоплови и по носители на правото на располагање со воздухоплов;

– приемник за следење на работата на контролорите на летањето и пилотите;

– мобилен примопредавател за врска со кулата на аеродромската контрола на летањето за возилата на Сојузниот воздухопловен инспекторат и со фреквенција за следење на работата на контролорите на летањето и пилотите;

– рачен диктафон со репродукција – за инспекциски прегледи на отворен простор и во движење;

– радиостаница за следење на работата на аеродромските служби;

– рефрактометар за мерење на концентрацијата на размрзувачот;

– теренско возило за инспекциски надзор над земјоделските леталишта и спортските аеродроми;

г) стручно усовршување на сојузните воздухопловни инспектори.

Вредноста на средствата од став 1 на оваа точка изнесува 1,35% од вкупниот износ на средствата предвидени за реализација на Програмата.

695.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ЗА ЕДИНСТВЕНАТА МЕТОДОЛОГИЈА НА ПРИБИРАЊЕТО, ЕВИДЕНТИРАЊЕТО И ОБРАБОТКАТА НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА

Се прогласува Законот за организацијата и за един-

ствената методологија на прибирањето, евидентирањето и обработката на податоци и информации за потребите на правосудните органи од интерес за целата земја, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 25 јули 1989 година.

П бр. 1016

25 јули 1989 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дриовшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ЗА ЕДИНСТВЕНАТА МЕТОДОЛОГИЈА НА ПРИБИРАЊЕТО, ЕВИДЕНТИРАЊЕТО И ОБРАБОТКАТА НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА

Член 1

Со овој закон се уредува организацијата, приспособувањето, евидентирањето, обработката, искажувањето, преносот, размената и заштитата на податоците и информациите што се користат за остварување на функциите и задачите на правосудните органи, а се од интерес за целата земја (во натамошниот текст: правосудниот информацио-нен систем).

Член 2

Правосудниот информацио-нен систем е дел од информацио-ниот систем на федерацијата и е поврзан со другите информациони системи во рамките на општествениот систем за информирање.

Член 3

Правосудниот информацио-нен систем содржи податоци и информации за правните прописи, судската практика, кривичната процедура, општествените односи и појавите забележани во практиката на правосудните органи, во правосудната статистика и во стручната правна литература, како и други податоци и информации што се користат за остварување на функциите и задачите на правосудните органи.

Член 4

Субјекти на правосудниот информацио-нен систем како даватели и корисници на податоци и информации се: правосудните органи, уставните судови, собранијата на општествено-политичките заедници, нивните извршни органи и органите на управата.

Покрај субјектите од став 1 на овој член, корисници на податоци и информации се и сите други субјекти на општествениот систем за информирање, под условите и на начинот пропишани со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.

Под правосудни органи, во смисла на овој закон, се подразбираат редовните судови, самоуправните судови, јавните обвинителства, јавните правобранителства, општествениот правобранител на самоуправањето и органите надлежни за водење на прекршочна постапка.

Член 5

Усогласувањето, поврзувањето и обединувањето на активностите и задоволувањето на потребите на субјектите на правосудниот информацио-нен систем се обезбедуваат со утврдување на методолошките основи (дефиниции на обработувачките единици, на обележјата и модалитетите, нивни класификации и избор на методите за обработка) и на организационите и методолошките инструменти (изработка на упатства, обрасци, упатства за работа и др.).

За функционирањето на правосудниот информацио-нен систем се користат југословенските и меѓународните

стандарди со кои се овозможува поврзување и соработка со информациониите системи на другите земји и на меѓународните организации.

Член 6

Методолошките основи, стандардите и начинот на прибирање, евидентирање, обработка, искажување, пренос, размена и заштита на податоците и информациите на правосудниот информациен систем ги пропишува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на правосудството.

Член 7

Субјектите од член 4 став 1 на овој закон, како даватели на податоци и информации за својата работа и во врска со вршењето на своите функции, се должни тие податоци и информации да ги прибираат, обработуваат и обезбедуваат на начинот пропишан во смисла на член 6 од овој закон.

Член 8

Податоците и информациите на правосудниот информациен систем се јавни и достапни за сите субјекти на општествениот систем за информирање.

Податоците и информациите што претставуваат државна, службена, воена или деловна тајна или што се однесуваат на личните и семејните прилики им се достапни само на овластените субјекти под условите и на начинот пропишани со закон и со други прописи.

Член 9

Субјектите од член 4, став 2 на овој закон можат да користат определени податоци и информации на правосудниот информациен систем со плаќање на соодветен надомест.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на правосудството ги пропишува поблиските услови и начинот на користење на податоците и информациите на правосудниот информациен систем, како и критериумите за утврдување на надоместот од став 1 на овој член.

Член 10

Прописите од чл. 6 и 9 на овој закон ќе се донесат во рок од две години од денот на влегувањето на овој закон во сила.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

696.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени на Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 25 јули 1989 година.

П бр. 1017
25 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) во член 23 ставот 1 се менува и гласи:

„Бесплатно и повластено возење според овој закон се користи врз основа на легитимацијата што ја пропишува и издава функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди.“

Член 2

Во член 30а и член 31 став 5 зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди“ се заменуваат со зборовите: „функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

697.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН КАРАГОРЂЕВА СВЕЗДА СО МЕЧОВИ, СО ОРДЕН БЕЛ ОРЕЛ СО МЕЧОВИ И СО ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА ОБИЛИК

Се прогласува Законот за измени на Законот за основните права на лицата одликувани со орден Караѓорѓева звезда со мечови, со орден Бел орел со мечови и со Златен медал на Обилик, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 25 јули 1989 година.

П бр. 1018
25 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН КАРАГОРЂЕВА СВЕЗДА СО МЕЧОВИ, СО ОРДЕН БЕЛ ОРЕЛ СО МЕЧОВИ И СО ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА ОБИЛИК

Член 1

Во Законот за основните права на лицата одликувани со орден Караѓорѓева звезда со мечови, со орден Бел орел со мечови и со Златен медал на Обилик („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 22/73, 33/76, 68/81 и 75/85) во член 10 став 1 се менува и гласи:

„Бесплатно и повластено возење според овој закон се користи врз основа на легитимацијата што ја пропишува

и издава функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди.”.

Член 2

Во член 11а став 2 зборовите: „Сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди”, се заменуваат со зборовите: „функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди”.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

698.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941”

Се прогласува Законот за измени на Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941”, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 25 јули 1989 година.

П бр. 1019
25 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателство на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941”

Член 1

Во Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941” („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) во член 22 ставот 1 се менува и гласи:

„Бесплатно и повластено возење според овој закон се користи врз основа на легитимацијата што ја пропишува и издава функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди.”.

Член 2

Во член 29а и член 31 став 5 зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди” се заменуваат со зборовите: „функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди”.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

699.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК

Се прогласува Законот за измени на Законот за боречкиот додаток, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 25 јули 1989 година.

П бр. 1020
25 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК

Член 1

Во Законот за боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 33/76, 32/81, 68/81 и 75/85) во член 16 зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди” се заменуваат со зборовите: „функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди”.

Член 2

Во член 18 зборовите: „до 500 динари” се заменуваат со зборовите: „од 100.000 до 1.000.000 динари”.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

700.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ

Се прогласува Законот за измени на Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 25 јули 1989 година.

П бр. 1021
25 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ ЗА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ****Член 1**

Во Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 67/81, 25/85 и 75/85) во член 17 ставот 1 се менува и гласи:

„Бесплатно и повластено возење според овој закон се користи врз основа на легитимацијата што ја пропишува и издава функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за прашањата на борците и воените инвалиди.”.

Член 2

Во член 206 и член 21а став 5 зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди” се заменуваат со зборовите: „функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди”.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

701.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВОТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ**

Се прогласува Законот за измени на Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 25 јули 1989 година.

П бр. 1022
25 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВОТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ****Член 1**

Во Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/81, 41/83 и 75/85) во член 13 ст. 2 и 3, член 25 став 2, член 49 став 1, член 62 став 1, член 73 ст. 1, 2 и 3, член 115 ст. 1, 2 и 3, член 117 став 4 и член 127 зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди” се заменуваат со зборовите: „функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди”.

Член 2

Во член 128а бројот: „5.000” се заменува со бројот: „100.000”, а бројот: „50.000” – со бројот: „1.000.000”.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

702.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 25 јули 1989 година.

П бр. 1023
25 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА****Член 1**

Во Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/73, 9/76 и 63/86) во член 5 став 2 по зборот: „заштита” се додаваат зборовите: „сојузната организација надлежна за хидрометеоролошки работи”.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Статистичките истражувања од општ интерес за одбраната на земјата и за остварувањето на функциите на федерацијата во областа на општонационалната одбрана ги организира и ги спроведува Сојузниот секретаријат за народна одбрана.”.

Член 2

Во член 21 став 1 зборовите: „од 10.000 до 500.000” се заменуваат со зборовите: „од 45.000 до 2.500.000”.
Во став 2 зборовите: „од 5.000 до 100.000” се заменуваат со зборовите: „од 25.000 до 450.000”.

Член 3

Во член 22 зборовите: „од 500 до 10.000” се заменува со зборовите: „од 5.000 до 45.000”.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

703.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 9 став 6 од Законот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија, Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 јуни 1989 година и на седницата на Сојузниот собор од 25 јули 1989 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР

Во Одлуката за именување претседател на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија и за објавување на составот на тој одбор („Службен лист на СФРЈ”, бр. 27/88) во II дел по зборовите: „Од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина: членови: „текстот под 1 и 2 се менува и гласи: „1. ЕМИЛИЈА БРУНЕР-БАЛА, секретар на Претседателството на Покраинскиот комитет на СК на Војводина; 2. НЕДЕЉКО ТИЦА, претседател на Претседателството на Покраинската конференција на ССМ на Војводина.”.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 804
25 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

Претседател на Соборот на републиките и покраините,
д-р Миран Мејак, с. р. Претседател на Сојузниот собор,
Богдана Глумац-Леваков, с. р.

704.

Врз основа на член 124 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 25 јули 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА И НАДОМСТИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Се прифаќа Општествениот договор за измени и дополненија на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за утврдување на личните доходи и другите примања и надомести на функционерите во органите на општествено-политичките заедници и на општествено-политичките организации.

2. Се овластува Методи Зврцинов, претседател на Административната комисија, од името на Собранието на СФРЈ да го потпише овој општествен договор.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 814
25 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Богдана Глумац-Леваков, с. р.

705.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 21 од Законот за основите на системот на стоковните резерви и за сојузните стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 25 јули 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРОГРАМА ЗА ФОРМИРАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ГЛОБАЛНО ТЕРИТОРИЈАЛНО РАЗМЕСТУВАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СКЛАДИШНИОТ ПРОСТОР ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА РЕЗЕРВИТЕ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ВО 1989 И 1990 ГОДИНА

1. Се донесува Програмата за формирање, обновување, користење и глобално територијално разместување на сојузните стоковни резерви на нафта и нафтени деривати и за изградба и одржување на складишниот простор за сместување и чување на резервите на нафта и нафтени деривати во 1989 и 1990 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Собрание на СФРЈ

Бр. 06. 2-124/89-069
25 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Богдана Глумац-Леваков, с. р.

706.

Врз основа на член 137 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 25 јули 1989 година, ги донесе следниве

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го усвојува Извештајот за спроведувањето на Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја и оценува дека само делумно се извршуваат Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 74/82) и Заклучоците на Соборот за унапредување на состојбата во прометот на отрови и средства за заштита на растенијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 74/80). Инспекции за заштита на растенијата и служби за заштита на растенијата не постојат на целата територија на земјата, работниците (700) кои работат во земјоделските аптеки се нестручни, не се врши контрола над употребата на средствата за заштита на растенијата кај индивидуалните земјоделски производители, што негативно се одразува врз здравјето на граѓаните.

2. Сојузниот собор го задолжува Сојузниот извршен совет:

- при усогласувањето на Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја со Амандманите од IX до XLVIII на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија да изврши измени и дополненија со кои би се пропишале: условите што треба да ги исполнуваат лицата кои работат на прометот на средства за заштита на растенијата, условите што треба да ги исполнуваат продавниците на средства за заштита на растенијата на територијата на целата земја, обврската упатството за употреба на пестициди да содржи и противотров (антидот), ако постои, обврска тро-

шоците за испитување на средствата за заштита на растенијата да ги поднесуваат производителите или организациите што се занимаваат со промет на средства за заштита на растенијата, водењето евиденција за употребата на средствата за заштита на растенијата и кај индивидуалните земјоделци, обврските од ратификуваните конвенции и др.;

– да обезбеди во оваа и во наредните години поголеми средства за развој и работа на инспекциите што вршат здравствена контрола над растенијата и средствата за заштита на растенијата во прометот преку државната граница.

3. Сојузниот собор повторно ги задолжува сојузните органи на управата да ги извршат Заклучоците од 1980 година, и тоа:

– Сојузниот секретаријат за правосудство и управа – „во соработка со Сојузниот секретаријат за труд, здравство, прашања на борците и социјална политика, Сојузниот секретаријат за земјоделство, Сојузниот секретаријат за народна одбрана, Сојузниот секретаријат за енергетика и индустрија и со Сојузниот секретаријат за сообраќај да ја разгледа можноста и да предложи решение да се водат на едно место сите значајни податоци и информации за отровите и средствата за заштита на растенијата што се пуштаат во промет во земјата, за институциите што се овластени за определување на степенот на отровноста на материите, да обезбеди соработка и размена на информации со органите за надзор во земјата и соодветните институции во странство.“ Рок – крајот на 1989 година.

– Сојузниот секретаријат за надворешни работи – „во соработка со надлежните сојузни органи на управата и сојузни организации да изврши преглед на меѓународните конвенции во областа на прометот на отрови и средства за заштита на растенијата што нашата земја досега не ги потпишала и да предложи заземање ставови за конвенциите за кои ќе се оцени дека е од интерес да им се пристапи.“ Рок – крајот на 1989 година.

4. Во согласност со одредбата на точка 3 на Амандман XXXVII на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот собор бара од Собранијата на републиките и од Собранијата на автономните покраини да преземат мерки за спроведување на Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја, особено за организирање на инспекции за заштита на растенијата, служби за заштита на растенијата во сите општини или заедницата на општините на целата територија на земјата, замена на нестручните работници кои работат во земјоделските аптеки, како и за надзор над употребата на средствата за заштита на растенијата кај индивидуалните земјоделски производители.

5. Сојузниот собор им препорачува на Собранијата на републиките и на Собранијата на автономните покраини да преземат мерки во училиштата на подрачјето на земјоделските општини да се воведат предметот земјоделство, кој би ја опфатил и материјата за средствата за заштита на растенијата, како и мерки бројот на токсиколозите и на другите стручни работници во овие области да се зголеми со соодветна специјализација на факултетите односно со школување и насочување на вишите и средните училишта.

6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 321-1/89-069
25 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Богдана Глушац-Леваков, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|---|------|
| 694. Закон за Програмата за модернизација на системот за безбедност на воздушната пловидба за периодот од 1989 до 1993 година — — — — — | 1149 |
| 965. Закон за организацијата и за единствената методологија на прибирањето, евидентирањето и обработката на податоци и информации за потребите на правосудните органи од интерес за целата земја — — — — — | 1150 |
| 696. Закон за измени на Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година — — — — — | 1151 |
| 697. Закон за измени на Законот за основните права на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечови, со орден Бел орел со мечови и со Златен медал на Обилиќ — — — — — | 1151 |
| 698. Закон за измени на Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ — — — — — | 1152 |
| 699. Закон за измени на Законот за боречкиот додаток — — — — — | 1152 |
| 700. Закон за измени на Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој — — — — — | 1152 |
| 701. Закон за измени на Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци — — — — — | 1153 |
| 702. Закон за измени и дополненија на Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја — — — — — | 1153 |
| 703. Одлука за измена на Одлуката за именување претседател на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија и за објавување на составот на тој одбор — — — — — | 1154 |
| 704. Одлука за прифаќање на Општествениот договор за измени и дополненија на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за утврдување на личните доходи и другите примања и надомести на функционерите во органите на општествено-политичките заедници и на општествено-политичките организации — — — — — | 1154 |
| 705. Одлука за донесување Програма за формирање, обновување, користење и глобално територијално разместување на сојузните стоковни резерви на нафта и нафтени деривати и за изградба и одржување на складишниот простор за сместување и чување на резервите на нафта и нафтени деривати во 1989 и 1990 година — — — — — | 1154 |
| 706. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ по повод Извештајот за спроведување на Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја — — — — — | 1154 |

